

ЦЕНОВНИК ЗА Haier КЛИМА УРЕДИ

Haier TIDE Green Series inverter клима уреди (R32):

- **A++ / A+** висока енергетска класа на греење / ладење
- **DC Inverter технологија со Intelligent Air**
- Антибактериски филтер
- **Wi-Fi уред вклучен во цената**
- Функција на самочистење и самодијагностицирање, Auto-restart, 24h тајмер
- Оптимизиран дизајн на вентилаторот кој овозможува тивка работа (**18 dB**)
- Опсег на работа ладење / греење при надвор. темп. од -10 ÷ 43 °C / -15 ÷ 24 °C



Модел	Капацитет – ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ддв (ден.)
Haier TIDE Green 09 AS25THMHRA / 1U25YEMFRA	2,6 (0,8 ÷ 3,0) / 2,8 (0,8 ÷ 3,2)	22.490,00
Haier TIDE Green 12 AS35TAMHRA / 1U35YEMFRA	3,5 (0,8 ÷ 3,7) / 3,6 (0,8 ÷ 4,2)	23.490,00

Haier TUNDRA Green Series inverter клима уреди (R32):

- **A++ / A+** висока енергетска класа на греење / ладење
- **180° sine wave DC Inverter технологија со Intelligent Air**
- Super Quiet mode, Comfortable sleep mode - режими на работа
- Антибактериски филтер
- **Wi-Fi уред вклучен во цената**
- Функција на самочистење и самодијагностицирање, Auto-restart, 24h тајмер
- Опсег на работа ладење / греење при надвор. темп. од -10 ÷ 43 °C / -15 ÷ 24 °C



Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ддв (ден.)
Haier TUNDRA Green 09 AS25TAAHRA / 1U25BEEFRA	2,6(0,8 ÷ 3,4) / 2,9 (1,0 ÷ 3,8)	24.490,00
Haier TUNDRA Green 12 AS35TAAHRA / 1U35MEEFRA	3,6 (1,0 ÷ 4,0) / 3,7 (1,1 ÷ 4,6)	25.990,00
Haier TUNDRA Green 18 AS50TDAHRA / 1U50MEEFRA	5,0 (1,3 ÷ 5,8) / 5,2 (1,4 ÷ 6,0)	38.490,00
Haier TUNDRA Green 24 AS68TEAHRA / 1U68REFFRA	7,0 (2,2 ÷ 8,5) / 8,1 (2,4 ÷ 10,0)	55.990,00

Haier DAWN Series inverter клима уреди (R32):

- **A+++ / A+++** висока енергетска класа на ладење / греење
- **A-PAM DC Inverter технологија со Intelligent Air**
- Super Quiet mode, Comfortable sleep mode - режими на работа
- LED диспеј **во боја и Wi-Fi управување**
- Антибактериски филтер и вграден **SUPER NANO-AQUA јонизатор**
- **Dry функција** за одлажување
- **Функција Clean Air** за активно прочистување на воздухот од вируси, бактерии и прашина
- **Функција Ecopilot light sensor** со која клима уредот се прилагодува на навиките на луѓето во просторијата, со што се постигнува заштеда на енергија до 36%.
- Поголема должина на дистрибуција на воздухот (20m+), **3D Air Flow** функција
- Функција на самочистење и самодијагностицирање, Auto-restart, **Real Clock Timer**
- Опсег на работа ладење / греење при надвор. темп. од -10 ÷ 43 °C / -15 ÷ 24 °C



Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ддв (ден.)
Haier DAWN 12 AS35S2SD1FA / 1U35S2SJ1FA	3,5 (1,2 ÷ 4,3) / 4,2 (1,3 ÷ 5,8)	63.990,00

Haier FLEXIS CARBON BLACK Series inverter клима уреди (R32):

- **A+++ / A++** висока енергетска класа на ладење / греење
- **PID DC Inverter технологија со Intelligent Air**
- Super Quiet mode, Comfortable sleep mode - режими на работа
- **LED диспеј** во боја
- Антибактериски филтер и опција за вградување **3M Purify Filter**
- **Wi-Fi уред вклучен во цената**
- **Функција Eco sensor** со која струењето на воздухот се регулира согласно бројот на луѓе во просторијата и нивната положба, при што клима уредот се гаси ако не сте присутни во просторијата подолго време.
- Функција на самочистење и самодијагностицирање, Auto-restart, 24h тајмер
- Опсег на работа ладење / греење при надвор. темп. од $-10 \div 43 \text{ }^\circ\text{C}$ / $-15 \div 24 \text{ }^\circ\text{C}$



Модел	Капацитет - ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ддв (ден.)
Haier FLEXIS 12 AS35S2SF1FA / 1U35S2SM1FA	3,5 (1,0 ÷ 4,0) / 4,2 (1,0 ÷ 5,2)	38.290,00
Haier FLEXIS 18 AS50S2SF1FA / 1U50S2SJ2FA	5,2 (1,4 ÷ 7,0) / 6,0 (1,4 ÷ 6,9)	51.990,00

Wi-fi модул	2.100,00 (ден.)
-------------	-----------------

Haier Console Series inverter клима уреди:

- **A++ / A+** неверојатно висока енергетска класа на ладење / греење
- **180° sine wave DC Inverter технологија со Intelligent Air**
- Super Quiet mode, Comfortable sleep mode, Turbo mode - режими на работа
- 3D Air flow, антипрашест филтер, функција на одvlaжување
- **греење во подот - долна зона** (освен Haier Console 18), елегантен дизајн, тивка работа
- Функција на самочистење и самодијагностицирање, Auto-restart, 24h тајмер
- опсег на работа ладење / греење при надвор. темп. од $-10 \div 43 \text{ }^\circ\text{C}$ / $-15 \div 24 \text{ }^\circ\text{C}$



Модел	Капацитет – ладење / греење (kW)	Малопродажна цена со ддв (ден.)
Haier AF352S2SD1FA / 1U35S2SM1FA Console Bi Flow	3,4 (1,0 ÷ 4,0) / 3,7 (1,1 ÷ 4,6)	46.990,00
Haier AC50S2SG1FA / 1U50S2SJ2FA Console	5,0 (1,4 ÷ 5,7) / 5,8 (1,4 ÷ 6,0)	62.590,00

Сите клима уреди имаат **36 месеци гаранција**.

